

Име и презиме	Александар Симеонов
Титула	Доктор на науки
Позиција	Асистент
Адреса	Факултет за физичка култура, Железничка ББ, 1000 Скопје, Република Македонија
Тел. / Факс:	23113654/23119755
E-mail	acesimeonov@yahoo.com

Кратка биографија:

Александар Симеонов е роден во Скопје на 22.11.1975 година. Основно и средно образование завршил во Скопје. Дипломирал на Факултетот за физичка култура во Скопје со просечен успех 8.94. Предвидените испити од последипломските студии ги положил со просечна оценка 9.16 и го одбрал магистерскиот труд во 2005 година на тема: “ВЛИЈАНИЕТО НА НЕКОИ МОРФОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И МОТОРНИ СПОСОБНОСТИ ВРЗ УСПЕШНОСТА ВО АТЛЕТСКИОТ ПЕТОБОЈ КАЈ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ”. Во периодот од 2000 до 2003 година работи како соработник на предметот атлетика на ФФК-Скопје, а од 2003 до 2006 година вработен е како помлад асистент на предметот атлетика. Од 2006 година па до ден денес работи како асистент на предметот атлетика на Факултетот за физичка култура во Скопје.

На 23.03.2011 година ја одбрал докторската дисертација на тема: “КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА И СТРУКТУРА НА МОРФОЛОШКИОТ, БАЗИЧНИОТ И СПЕЦИФИЧНИОТ МОТОРЕН ПРОСТОР КАЈ СТУДЕНТИ ОД ВТОРА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ, ПРЕКУ ПОСТИГНУВАЊАТА ВО АТЛЕТСКИОТ ПЕТОБОЈ”.

Трудови објавени во последните 5 години, со назначен импакт фактор за секој труд според JSR базата на Thomson Reuters (доколку трудот е објавен во списание со импакт фактор)

1. Радиќ, З. и Симеонов, А. (2007). “Биомеханичка анализа на спринт на 100 метри, кај македонски квалитетен спринтер”. *Физичка култура*, 35 (1), 117-120.
2. Радиќ, З. и Симеонов, А. (2007). “Утврдување на латентната структура и влијанието на моторните варијабли врз специфични спринтерски трчања”. *Меѓународен симпозиум за настава по физичко образование, спорт и спортски активности на студентите, состојба и перспективи, Скопје, бр.1/45-47*.
3. Симеонов, А. и Радиќ, З. (2007). “Методика на учење на чекорна техника - биомеханика и кинематика”. *Стручно научен собир - Пелистер, бр.2/83-88*.
4. Радиќ, З. и Симеонов, А. (2007). “Споредбена биомеханичка анализа во спринтот на 100 метри”. *Стручно научен собир - Пелистер, бр.2/123-125*.
5. Симеонов, А. и Радиќ, З. (2007). “Влијанието на морфолошките и моторните варијабли врз спринтот на 100 метри”. *Стручно научен собир - Пелистер, бр.2/144-146*.
6. Радиќ, З., Станковиќ, Д. и Симеонов, А. (2008). “Релације измеѓу моторичких способности и резултата у скоку у даљ код ученика основних школа”. *ФИС-Комуникације, 96-99*.
7. Радиќ, З., Станковиќ, Д., Раковиќ, А. и Симеонов, А. (2008). “Релације измеѓу морфолошких карактеристика и резултата у скоку у даљ код ученика основних школа”. *ФИС-Комуникације, 198-201*.
8. Simeonov, A. & Radich, Z. (2008). “Establishment of the latent structure of the morphological characteristics and motor abilities and their relations with the Shot-Put performance”. *Internacinal coference - Track and Field Athletics and Science, Меѓународна научна конференција по*

Лека Атлетика, Софија, бр.1(8)/15-18.

9. Radich, Z. & **Simeonov, A.** (2008). "Establishment of the latent structure of the morphological characteristics and motor abilities and their relations with the long jump performance". *Internacinal coference - Track and Field Athletics and Science, Меѓународна научна конференција по Лека Атлетика, Софија, бр.1(8)/47-50.*
10. **Симеонов, А.** и Радик, З. (2008). "Трчање преку пречки – техника и методика". *Стручно научен собир - Пелистер, бр.3/126-131.*
11. Радик, З., **Симеонов, А.** и Џамбазовска-С., М. (2008). "Влијанието на некои морфолошки и моторни фактори врз резултатот на скокот во далечина и скокот во височина". *Стручно научен собир - Пелистер, бр.3/415-418.*
12. Radich, Z. & **Simeonov, A.** (2009). "Pulse frequency of the Macedonian record holder on 800 meter run Vane Stojanov". *Internacinal coference - Track and Field Athletics and Science, Меѓународна научна конференција по Лека Атлетика, Софија, бр.1(9)75-79.*
13. **Симеонов, А.** и Радик, З. (2009). "Влијанието на некои морфолошки и моторни фактори врз резултатот на трчањето на 100 метри". *Физичка култура, 37 (1), 158-160*
14. Радик, З. и **Симеонов, А.** (2009). "Релациите на некои морфолошки и моторни латентни фактори со резултатот во трчањето на 1500 метри". *Физичка култура, 37 (1), 257-259.*
15. Radich, Z., **Simeonov, A.** & Stankovic, A. (2010). "Kinematic and biomechanical analysis of spire throwing performed by the Macedonian record holder Dejan Angelovski". *Internacinal coference - Track and Field Athletics and Science, Меѓународна научна конференција по Лека Атлетика и наука, Софија, бр.1(10) 80-83.*
16. Radich, Z. & **Simeonov, A.** (2010). "Biomechanical and kinematical analysis of the 100 meter sprint". *Петти меѓународен научен конгрес, Спорт и Наука, част I (65-69).*
17. Radich, Z., **Simeonov, A.**, Rakovic, A. & Savanovic, V. (2011). "Element relation from training in competition period and length of a javelin launch by the Macedonian javelin record holder Dejan Angelovski". *Univazitet Mateja Bela Banska Bystrica, Faculta humanitnych vied Slovenska asocijacija Kondicnych trenerov, recenzovany vedecky zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie, Kondicny Trening, (96-102).*
18. Simeonov, A. & **Radich, Z.** (2011). "Comparative analysis and structure of the morphological, basic and specific motor structure of the students in their second year of studies at the Faculty for Physical Education in the discipline of 100 meter sprint". *Internacional conference "Track and Field Athletics and Science" Меѓународна научна конференција по Лека Атлетика- Софија, (во печат).*
19. Radich, Z. & **Simeonov, A.** (2011). "Comparative analysis and structure of the morphological, basic and specific motor structure of the students in their second year of studies at the Faculty for Physical Education in the discipline of 100 long jump". *Internacional conference "Track and Field Athletics and Science" Меѓународна научна конференција по Лека Атлетика- Софија, (во печат).*
20. **Симеонов, А.**, Радик, З. и Ракович, А. (2011). "Компаративна анализа структуре морфолошког, базичног и специфичног моторног простора код студената друге године Факултета за физичкоу културу у Скопљу у дисциплини бацање кугле". *ФИС – Комуникације, Ниш, (во печат).*

Учество во научноистражувачки проекти:

Наслов на проектот	Период	Финансиран од:	Улога во проектот (главен истражувач или учесник)
Летен камп за репрезентативци од девет спорта за основни и средни училишта-популација машки и женски	2010-2011	- Влада на Р.М. - Министерство за образование и наука - Агенција за млади и спорт - Федерација на училишен спорт на Р.М.	Учесник

Изработка на магистерски труд – наслов:

ВЛИЈАНИЕТО НА НЕКОИ МОРФОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И МОТОРНИ СПОСОБНОСТИ ВРЗ УСПЕШНОСТА ВО АТЛЕТСКИОТ ПЕТОБОЈ КАЈ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ

Изработка на докторски труд – наслов:

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА И СТРУКТУРА НА МОРФОЛОШКИОТ, БАЗИЧНИОТ И СПЕЦИФИЧНИОТ МОТОРЕН ПРОСТОР КАЈ СТУДЕНТИ ОД ВТОРА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ, ПРЕКУ ПОСТИГНУВАЊАТА ВО АТЛЕТСКИОТ ПЕТОБОЈ

Краток опис на предметите кој ги предава и детален преглед на предавањата

Атлетиката опфаќа 17 атлетски дисциплини кои со аналитички, синтетички и комплексен метод на работа се едуцираат студентите и тоа методика на атлетските дисциплини, техника на атлетските дисциплини кои се обработуваат биомеханички, кинематички и други делови од физиката како динамика и кинетика и правила за атлетските дисциплини. Практичната настава се одвива на атлетски борилишта и во сала, а теоретската настава покрај предавањата се следи и со прикази на техниката на врвни атлетичари од европски, светски и олимписки натпревари.

Електронска слика**Време за консултации**

Консултации со студентите се вршат во среда од 11 – 13 ч., но може и секој ден ако студентот изрази желба, бидејќи студентите имаат секогаш предност на предметот атлетика.





